

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 I 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо, бр. 02-3447/2 од 17.10.2016 година донесена од страна на Управниот Одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, објавува:

ОГЛАС БР. 5

За продажба на одземени подвижни предмети по пат на електронско јавно наддавање

I ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1. Продавач на одземените подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, е Република Македонија-Агенција за управување со одземен имот со седиште на ул. Македонија бр. 5, 1000 Скопје.

II ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1. Предмет на продажба се одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо кои се продаваат заедно и тоа: 63 патнички моторни возила, 17 товарни моторни возила, 1 минибус, 5 приколки, односно вкупно 86 подвижни предмети.

2. Точната количина во килограми на моторните возила за старо железо ќе се утврди на денот на мерењето согласно спроведената постапка за продажба.

III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1. За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 5 (пет) денари за еден килограм старо железо без вкalkулиран ДДВ согласно Проценката бр. СВ V 168/16 од 17.10.2016 година на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења.

2. Понудувачот-купувачот е должен вкупната цена на која се додава данокот на додадена вредност (ДДВ) да ја уплати во Буџетот на Р. Македонија и да ги преземе возилата во рок од 15 дена по заклучувањето на јавното наддавање.

3. Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.

IV ПРАВО НА УЧЕСТВО:

1. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни правни лица кои ги исполнуваат условите од Огласот и кои имаат дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад со шифра 16 01 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање, согласно Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти, материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (Службен весник на Република Македонија "бр.108/2009 и 164/2010), освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2. Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

3. Заинтересираните правни лица поднесуваат пријава за учество на јавно наддавање. Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или истата да се симне од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk)

4. За учество на пријавените правни лица во јавното наддавање потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк: <http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx>, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

5. Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај“ , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

6. Со пријавата за учество за јавното наддавање потребно е да се приложи следната документација (оригинал или заверен на Нотар):

6.1 Доказ за платен депозит;

6.2 Критериум за утврдување на способност на понудувачот:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
 - потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
- Документите од оваа точка не смеат да бидат постари од 6 месеци.

6.3 Техничка опременост на правните лица:

- Доказ за поседување на минимум 2 (две) возила, (камиони - авто дигалки со Грејфер),
- Доказ за поседување на 1 (една) подвижна преса за балирање на старо железо,

6.4 Доказ за идентитет:

- Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија

6.5 Дозволи од надлежен орган кои треба да се приложат:

- Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад опишана во точка IV од оваа објава - фотокопија заверена на нотар,
- Дозвола за вршење на дејноста за собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад,
- Лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај (за сопствени потреби).

Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издаде документите за утврдување на личната состојба.

V ОПШТИ УСЛОВИ:

1. Моторните возила се сместени на плацовите Миладиновци и Идризово во Скопје на Агенцијата за управување со одземен имот и разгледувањето на истите ќе се врши на 15.12.2016 година од 10:00 до 12:00 часот. Продажбата на моторните возила за старо железо се врши по претходен преглед по принципот „видено-продадено“.
2. Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk, по принципот видено- купено.
3. Објавата на овој оглас трае 8 дена, почнувајќи од 12.12.2016 година, заклучно со 19.12.2016 година.
4. Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 19.12.2016 година, заклучно до 16 часот.
5. Јавното електронско наддавање ќе започне на ден 23.12.2016 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути.
6. Правните лица заинтересирани за купување на хаварисани возила како старо железо може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку уплатат гаранција во висина од 10% од вкупно утврдената количина на возила која ориентационо изнесува околу 84.000 кгр. или во вредност од 420.000,00 денари на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ потсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20.
7. Гаранцијата која треба да се уплати изнесува вкупно 42.000,00 денари;
8. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање;
9. Јавното електронско наддавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач;
10. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавањето можат да се видат на <http://www.odzemenimot.gov.mk> oglasni.aspx. во делот на упатство за лицитирање.
11. По завршувањето на електронското наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.
12. Понудувачот кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на предметите и е должен цената да ја уплати најдоцна 15 дена по заклучувањето на јавното наддавање, намалена за положената гаранција.
13. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 дена од заклучувањето на јавното наддавање се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција од него служи за покривање на трошоците на јавното наддавање
14. Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3254-380,
15. Овој оглас се објавува во дневните весници „Утрински Весник“, и „Коха“, како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.